

ПРОТОКОЛ ЗА НАСТАВА ЗА ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО ЗА ВРЕМЕ НА КОВИД-19 ВО ООУ „ВЕРА ЦИРИВИРИ-ТРЕНА“ УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

*Наставната 2020/2021 година започнува на 1 Октомври. Учениците од прво до трето одделение ќе следат настава со физичко присуство и со учење на далечина(во согласност со изјавата на родителите), а учениците од четврто до деветто одделение ќе следат настава на далечина.

*наставата во училиштето се организира во две смени со делење во групи на паралелките од прво до трето одд.

*Наставата за учениците од прво до трето одделение започнува во различен период од 7.30 паралелки А, 7.40 паралелки Б, и 7.50 паралелка В.

* Наставниот час трае 30 мин, со 5 мин мал одмор, и 20 минути голем одмор.

* Наставникот ја реализира наставата во смени со двете групи поединечно.

* Во функција ставени се три влез и излеза во училиштето.

* На влезот од училиштето и во ходниците поставени се едукативни- информативни материјали, насоки за заштита на здравјето и безбедноста во училиштето како и средства за дезинфекција на раце.

*Изготвен е распоред за учениците при влез/излез во училиштето со различно време на влегување и излегување од училиштето за секое одделение и е истакнат на видно место.(прилог распоред).

* При влез на учениците во училиште редовно се мери температура,(до 37.4)и се врши дезинфекција на обувките и раце.

* Доколку ученикот има покачена телена температура над 37.4 не се дозволува влез на ученикот во училиште и родителот се упатува за консултација кај матичен лекар.

*Учениците со знаци на други заразни болести не смеат да доаѓаат на училиште.

* Организирана е редарска служба пред и внатре во училиштето пред влезот и два редари во училиштето.

*Протоколот на учениците и вработените се одвива по строго контролиран ред со поставени ознаки за правецот на движење и растојание од 1,5 метар (ознаките се форма на стапалчиња во различна боја за секоја паралелка).

* Училишните се уредени според протоколот за настава за физичко присуство во кои клупите се поставени на растојание од 1,5 метар.

- * За време на наставата и одморите со учениците задолжително е присутен наставникот кој се грижи за почитување на физичка дистанца.
- * Просториите задолжително се проветруваат најмалку половина час пред пристигнување и по заминување на учениците како и после секој наставен час.
- * За време на наставата во училницата, доколку дозволат временските услови, се остава отворен прозорец.
- * Во училниците се избегнува употреба на клима уреди и вентилација.
- * учениците носат оброк /храна од дома кој е соодветно спакуван и го конзумираат во училницата во која реализираат настава (само тогаш ја отстрануваат маската).
- * Учениците ги мијат рацете пред и по јадење, пред и по употреба на тоалет, и по доаѓање од надвор.
- * Спортската сала, библиотеката и другите простории се користат од група ученици од истата паралелка.
- * Големите одмори се во различен временски период за да не се мешат повеќе ученици од различни паралелки.
- * Во училиштето е определена просторија за изолација(со задолжително носење на маска) доколку кај некој ученик се појават симптоми на КОВИД -19.

